

Врз основа на Статутот на КМФМ, Управниот Одбор на Кикбокс Маитаи Федерацијата на Македонија на седницата одржана на 19.02.2020 година, го донесе следниот:

ПРАВИЛНИК

ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА КИК БОКС КЛУБОВИ И НАТПРЕВАРУВАЧИ ВО

КИКБОКС МАИТАИ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат условите и начинот на регистрирање на Кикбокс Маитаи клубовите и поединечните членови, преминувањето на натпреварувачите од еден клуб во друг клуб, обесштетувањето, висината на таксата за регистрирање, жалбената постапка и матичната евиденција, со цел да се обезбеди точна евиденција на клубовите и натпреварувачите, како и да се регулираат правата за настапување на натпреварите кои ги организира Кикбокс Маитаи федерацијата на Македонија (во натамошниот текст: КМФМ), Балканската Кик бокс Федерација, Европската Кикбокс Федерација, Светската кикбокс федерација, Европската маитаи Федерација и Светската маитаи федерација.

Член 2

Регистрирањето на клубовите и натпреварувачите, како и евидентирањето на договорите меѓу клубовите и натпреварувачите ги врши Комисијата за регистрирање, формирана од Управниот одбор на КМФМ. Регистрирањето се врши пред секое државно првенство во салата каде што се одржува првенството, или во просториите на КМФМ.

Клубовите кога имаат нов натпреварувач кој треба да се натпреварува на државно првенство, должни се официјално во КМФМ истиот да го пријават за регистрација најдоцна 7(седум) дена пред државното првенство.

Член 3

Натпреварувачката сезона во Кикбокс Маитаи федерацијата на Македонија започнува на 1 јануари, а завршува на 31 декември во тековната година, а преодниот рок трае од 10ти јануари до 31 јануари во тековната година.

2. РЕГИСТРИРАЊЕ НА КИК БОКС КЛУБОВИТЕ

Член 4

За зачленување на Кикбокс Маитаи клубовите во КМФМ се врши со зачленување. До Комисијата за регистрирање се доставуваат следните документи:

- Барање за зачленување во КМФМ;
- Решение од Централен регистар на РМ за регистрирање на Кикбокс маитаи клубот;
- Статут на клубот;
- Доказ дека ги исполнува услови од Законот за спорт;
- Записник од Основачкото собрание;
- Лични податоци за претседателот и секретарот на Кикбокс маитаи клубот;
- Доказ за платена годишна членарина за регистрација.

Член 5

Комисијата за регистрирање утврдува дали се поднесени сите документи, односно утврдува исполнување на условите за регистрација предвидени во членот 4 од овој Правилник, потоа доставува мислење и предлог до Извршниот одбор.

Комисијата за регистрација доставува мислењето и предлогот кои се разгледуваат на првата седница на Извршниот одбор, кој донесува Одлука за прием на клубот како **привремен член**.

Привремениот член подлежи на процес на мониторинг, во период од најмалку две години од страна на Комисијата за прием на клубови и квалитетен спорт. По истекот на предвидениот рок, Комисијата може да даде одобрување за прием на клубот како редовен член.

Доколку на клубот му е изречен дисциплински прекршок Комисијата дава препорака на клубот да продолжи како придружен член во наредните 2 години.

По добивање на препорака од страна на Комисијата за прием на клубови и квалитетен спорт, Собранието на КМФМ на седница го разгледува барањето и одлучува за приемот на клубот во КМФМ како редовен член.

Член 6

Клубот кој има статус на привремен член ги има истите права како и редовните членови, освен правото на глас и избор на неговите членови во органите на КМФМ.

Член 7

Секој клуб кој е изгласан од Собранието станува член на КМФМ и добива потврда за член на КМФМ, со која може да аплицира за добивање на потврда од Агенција за млади и спорт (РЕШЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ СПОРТ - КИКБОКС МАИАТАИ).

Член 8

Секој клубот на КМФМ кој е суспендиран, потврдата од Агенција за млади и спорт (Решение за вршење дејност Спорт- Кикбокс-маитаи спорт) се става во мирување се додека не заврши или не се укине суспендирањето на клубот, односно клубот да се врати како придружен член.

Кикбокс маитаи клуб кој нема потврдата од Агенција за млади и спорт (Решение за вршење дејност Спорт- кикбокс-маитаи спорт) нема право на користење бенефити доделени од Агенција за млади и спорт.

Член 9

Членувањето во Кикбокс маитаи клубот во КМФМ може да престане:

- На барање од клубот за истапување од членство на КМФМ, за што е потребно да поднесе барање и одлука за истапување донесена од Собранието на клубот;
- Со Одлука на Собранието на КМФМ за исклучување од членство заради непочитување на нормативните акти на КМФМ;
- Со бришење од евиденција поради неизвршување на спортски активности во организација на КМФМ од најмалку две последователни години;
- Со спојување со друг Кикбокс Маитаи клуб кој е уредно зачленет во КМФМ.

Доколку членовите на клубот кои не се согласуваат да преминат во другиот клуб имаат право да се регистрираат и да настапат веднаш, за било кој друг Кик бокс клуб, кој веќе е уредно регистриран во КМФМ.

Член 10

На Кикбокс маитаи клуб на кој му е извршена регистрација, може да му биде изменет статусот од редовен да премине во привремен член, доколку клубот не настапи на државните првенства во период од две календарски години последователно, со најмалку пет натпреварувачи во календарска година, како и врз основа на Барање на Комисијата за прием на клубови и квалитетен спорт доставено до Управниот Одбор.

Кикбокс Маитаи клубот кој од редовен преминува во привремен член на КМФМ, ќе биде ставен под процесот на мониторинг од Комисијата за прием на клубови и квалитетен спорт, се до исполнување на условите согласно Правилникот на Комисијата.

Кикбокс маитаи клубот кој од редовен член преминува во привремен член, ги има правата и обврските согласно Статутот на КМФМ и членот 7 од овој Правилник.

Одлуката за промена на статусот од редовен во привремен член ја донесува Извршниот Одбор на КМФМ.

3. РЕГИСТРАЦИЈА НА НАТПРЕВАРУВАЧИ

Член 11

Како натпреварувач може да се пријави и регистрира секое лице за Кикбокс маитаи клуб во организација на КМФМ, ако уредно се регистрира за одреден Кикбокс маитаи клуб за соодветна натпреварувачка сезона. Регистрираниот натпреварувач веднаш го стекнува правото за настап на натпреварувања во организација на КМФМ.

Странски државјанин не може да настапи на Национално првенство.

Член 12

За натпреварувач кој за прв пат се регистрира, до Комисија за регистрирање задолжително треба да достави:

- Барање за регистрирање од клубот
- Заверена пријава од клубот;

- Две фотографии 6 x 4 см;
- Согласност од натпреварувачот дадена со своерачен потпис во пријавата;
- Фотокопија на документ за лична идентификација (извод од матична книга на родени, лична карта или пасош);
- Доказ за платена такса за регистрирање на натпреварувачот (300 денари); и
- Доказ за извршено Годишно осигурување со ПОТВРДА издадена од осигурителна компанија.

За малолетните натпреварувачи согласноста од алинеја 4 од овој член, ја потпишува еден од неговите родители или старател.

Доколку меѓу клубот и натпреварувачот постои договор, истиот се потпишува во три примероци, од кои еден се доставува и заверува во КМФМ. Ако таков договор постои, а не е поднесен до КМФМ, без оглед што е потпишан ќе се смета за неважечки.

Регистрација на натпреварувач кој се регистрира за прв пат, може да се изврши во текот на целата натпреварувачка сезона со право на настап веднаш по извршената регистрација.

Член 13

Регистрирање на натпреварувач кој во претходната сезона бил регистриран, може да се изврши само во преодниот рок со доставување на следните документи:

- Натпреварувачка легитимација – спортски пасош;
- Доказ за платена такса за регистрирање;
- Доказ за извршено Годишно осигурување со ПОТВРДА издадена од осигурителна компанија.

Член 14

За регистрирање на натпреварувач кој преминува од еден во друг клуб потребно е да ги достави следните документи:

- Барање за регистрирање доставено до Клубот во кој преминува;
- Заверена пријава од клубот во кој преминува;
- Една фотографија 6 x 4 см;
- Изјава од натпреварувачот дека доброволно преминува во другиот клуб потпишана со своерачен потпис во пријавата;
- Исписница или доказ дека е побарана исписница од клубот во кој бил регистриран и настапил во претходната година. За натпреварувач кој во претходната година не е регистриран или е регистриран, а не настапил на ниту еден натпревар евидентиран во официјалниот Календар на натпревари во претходната година, не е потребна исписница;
- Доказ за извршена уплата за обештетување доколку има потпишан и заверен договор во КМФМ или уплата за обештетување според предвидените нормативи за натпреварувачи кои немаат потпишано договор со клубот, и
- Писмена согласност од еден од родителите/старател за малолетни натпреварувачи кои го менуваат клубот.

Барањата од овој член наведени во алинеите се однесуваат само за регистрирани натпреварувачи и истите не важат за рекреативци.

Член 15

Исписницата со податоците на барателот треба да биде заверена со печат и потпис од извршниот орган на клубот. Важноста на исписницата е само за време на преодниот рок од тековната година.

На Барањето за издавање на исписница, клубот е должен да одговори, позитивно или негативно во рок од 8 дена од приемот на барањето.

Во случај клубот да го одбие барањето за издавање исписница, а натпреварувачот смета дека одбивањето е неосновано, може да се обрати до Комисијата за регистрирање на КМФМ, која одлучува дали причините за неиздавање на Исписница се основани или не.

Во случај клубот да не одговори во пропишаниот рок од три дена на барањето за издавање на исписница, ќе се смета дека е согласен за издавање на истата.

Барањето за исписница се поднесува со препорачано писмо, на официјален меил на клубот или непосредно до клубот со регистриран датум на приемот. Копија од барањето задолжително се поднесува и до Комисијата за регистрирање.

Член 16

Натпреварувач кој сака да го промени клубот во кој членува, може да го стори согласно одредбите од овој Правилник и тоа само во преодниот рок од 10 јануари до 31 јануари.

Член 17

Овластениот претставник на Кикбокс Маитаи клубот должен е во пријавата за регистрирање да внесе точни податоци, а со својот потпис и печат на клубот потврдува дека натпреварувачот своерачно и во негово присуство се потпишал.

Доколку се утврди дека податоците за натпреварувачот се неточни, против клубот или неговото овластено лице се покренува дисциплинска постапка.

На натпреварувач кој дал согласност и ја потпишал пријавата за регистрирање во некој клуб, а во меѓувреме, до регистрирањето потпишал друга пријава за регистрирање во друг клуб, втората пријава ќе се смета за неважечка, а против него ќе се поведе дисциплинска постапка.

Член 18

Дисциплинската казна изречена од клуб после барањето за исписница нема да влијае врз постапката за нејзино издавање.

Дисциплинската комисија на клубот е должна писмено да ја извести КМФМ за изречената дисциплинска казна, и во тој случај натпреварувачот го губи правото за премин во друг клуб се до истекот на траењето на казната.

Член 19

Натпреварувач не може во иста натпреварувачка сезона да настапи за два Кик бокс клуба.

Член 20

За натпреварувачи кои отслужуваат воен рок, важат прописите на АРМ. За време на служењето, таквиот натпреварувач може да настапи само со дозвола на надлежните органи во состав на АРМ.

Член 21

Клубот и натпреварувачот можат да склучат договор со кој ги регулираат меѓусебните права и обврски, а посебно прашањата за времетраењето на регистрацијата на клубот, условите за натпреварувачот, обесштетувањето при раскинување на договорот (поради неисполнување на условите од договорот, поради предвремен премин во друг клуб) и др.

Договорот треба да биде унифициран од КМФМ за сите клубови и натпреварувач. За натпреварувачи до 16 години, за натпреварувачи со навршени 16 години, како и за натпреварувачи над 16 години потребна е изјава за согласност и потпис на родител.

Договор ќе се склучува најмалку на рок од 1 година, а најмногу на рок од 4 години исклучиво за време на преодниот рок и еден примерок од договорот задолжително се доставува до КМФМ на заверка и евиденција.

Во случај на спор во врска со обесштетувањето, висината ја определува Управниот одбор на КМФМ.

Член 22

Ако натпреварувачот и Кик бокс клубот немаат склучено договор при промена на клуб, ќе се применува плаќањето на обесштетување според категоризацијата на спортисти-натпреварувачи, усвоена од Агенцијата за млади и спорт тоа за:

а) Спортист од светска категорија _____ 600 бодови;

б) Спортист од меѓународна категорија _____ 400 бодови;

в) Спортист од државна категорија _____ 200 бодови;

г) Останати спортисти _____ 100 бодови.

Вредноста на бодот на предлог на Комисијата за регистрација ја одредува со одлука Управниот одбор на КМФМ, најмалку 30 дена пред почетокот на преодниот рок. Ако Управниот одбор не донесе одлука, ќе важи износот од претходната година.

Натпреварувачот ќе може да се регистрира за клубот во кој преминува, откако ќе биде уплатена предвидената сума за обесштетување.

Натпреварувачот и клубот можат да постигнат договор и за помал износ за обесштетување или за премин во друг клуб без обесштетување.

Обврската за плаќање на обесштетување не постои ако:

- Матичниот клуб во кој натпреварувачот членува престане да постои;
- Клубот не ја изврши обврската за плаќање на својата членарина во КМФМ, повеќе од една година;
- Натпреварувачот нема потпишано договор и во претходната натпреварувачка сезона не настапил воопшто на ниту еден натпревар.
- Натпреварувачот припаѓа на возрасна група деца до 15 годишна возраст, односно пионери и помлади, без оглед на постигнатите спортски резултати.

Член 23

Комисијата за регистрирање објавува Конечна листа на регистрирани натпреварувачи за тековната сезона на крајот од преодниот рок.

4. ПРИГОВОРИ И ЖАЛБИ

Член 24

До Комисијата за регистрирање за секое извршено регистрирање може да се поднесе приговор од клуб или поединец.

Рокот за поднесување на приговорот изнесува 8 дена, сметано од денот на приемот на одлуката. Приговорот поднесен по утврдениот рок нема да се разгледува.

Комисијата за регистрација носи одлука во рок од 8 дена, по повод поднесениот приговор. Незадоволниот поединец или клуб до Управниот одбор на КМФМ може да поднесе жалба против одлуката во рок од 15 дена од приемот на истата. Одлуката на Управниот одбор е конечна. До донесувањето на конечна одлука по жалбата, натпреварувачот ги задржува сите права како регистриран натпреварувач.

Поднесениот приговор ќе се разгледува, доколку е уплатена такса од 500,00 денари или такса од 1.000,00 денари за поднесување на жалба.

Ако во жалбената постапка се утврди дека регистрацијата на натпреварувачот не е извршена во согласност со одредбите на овој Правилникот, се поништува регистрацијата и се покренува дисциплинска постапка против лицата кои го направиле прекршокот, а сите постигнати резултати на натпреварувачот односно екипата се поништуваат.

5. МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 25

Комисијата за регистрирање води посебна евиденција за зачленетите клубови и поединци во Матичната евиденција. Таа се состои од:

- Регистар на клубови;
- Регистар на членови ;
- Регистар на почесни членови;
- Пријава;
- Личен картон;
- Натпреварувачка легитимација.

Член 26

Натпреварувачката легитимација е документ со кој се потврдува дека натпреварувачот е регистриран во КМФМ за одреден Кикбокс маитаи клуб.

Со натпреварувачката легитимација се утврдува правото на настап на натпреварувачот.

Во натпреварувачката легитимација покрај регистрацијата за годината за која важи, се забележува и потврда од лекарскиот преглед, која не треба да биде постара од 6 месеци. Лекарскиот преглед е впишан во натпреварувачката легитимација со потпис на лекарот и печат на здравствената организација каде е извршен прегледот.

6. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 27

Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат на ист начин како и постапката за негово донесување.

Член 28

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.

Со донесувањето на овој Правилник престанува да важи правилникот од 04.01.2017 година.

Скопје, 19.02.2020 година

КИКБОКС МАИТАИ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Претседател,

м-р Дејан Митровски

